

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 10

Год. XVII

09 октомври 2014 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

Вонредна седница

Совет на општина Василево

1. Акт за изменување на актот за основање на Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост“ во с. Василево – општина Василево.....2
2. Одлука за изменување на одлуката за основање на Јавна општинска установа за деца-Детска градинка „Прва радост“ во с. Василево – општина Василево.....2

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Актот за изменување на **Актот за основање** на Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост“ во општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **08.10.2014 година**

Бр.08–1902/2 08.10.2014г. Василево	Општина Василево Градоначалник Ванчо Стојанов с.р.
------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Советот на општина Василево врз основа на член 109 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013,12/14 и 44/14),член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен гласник на ОВ“ бр.5/02) и член 21 точка 27 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 08.10.2014 година го донесе следниот

АКТ за изменување на АКТОТ за основање на Јавна општинска установа за деца – Детска градинка „Прва радост“ во с.Василево - општина Василево

Член 1

Со овој Акт се врши измена на Актот за основање на Јавна општинска установа за деца – Детска градинка „Прва радост“ во с.Василево - општина Василево бр.07-1569/1 од 04.08.2014 година.

Член 2

Се менува членот 12 и гласи:

Лицето Даниела Трајковска со ЕМБГ 0102980465001 се именува за вршител на должноста директор, кое е овластено според насоките на основачот да ги извршува подготовките за почеток на работа на

установата. Вршителот на должноста ги има сите права и должности на директор и може да ја врши должноста до именување на директор, а најдолго шест месеци од денот на неговото именување.

Член 3

Овој Акт влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник на општина Василево.

Бр.07-1902/1 08.10.2014г. Василево	Совет на општина Василево Претседател, Илчо Колев с.р.
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката за изменување на Одлуката** за основање на Јавна општинска установа за деца детска градинка „Прва радост“ во општина Василево ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **08.10.2014 година**

Бр.08–1903/2 08.10.2014г. Василево	Општина Василево Градоначалник Ванчо Стојанов с.р.
------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен ваесник на РМ“ бр.5/02) и член 21став 1 точка 27 од Статусот на општина Василево („Службен гласник на општина василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10),во врска со член 99 став 2 од законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13,12/14 и 44/14), Советот на општина Василево на седница одржана на ден 08.10.2014 година донесе

О Д Л У К А за изменување на Одлуката
За основање на Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост“ во с.Василево - општина Василево

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на Одлуката за основање на Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Прва радост“ во с.Василево - општина Василево бр.07-1568/1 од 04.08.2014 година.

Член 2

Се менува членот 15 и гласи:

Лицето Даниела Трајковска со ЕМБГ 0102980465001 се именува да ги врши работите на детската градинка до нејзино конституирање .

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник на општина Василево.

Бр.07-1903/1
08.10.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р.

* * *